



АКТУЕЛНА ПРОМОТИВНА ПОНУДА ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ

1. Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за Vip Neo S/M/ L/ XL, Vip Neo SIM S/M/L/XL, Vip Spirit и Vip Spirit SIM тарифните модели2
2. Промоција со зголемен интернет сообраќај во роаминг за пакетите Vip Roam Surf S/M/L/XL.....3
3. Промотивна Ноќна Опција (24м.) – достапна со Vip Spirit и Vip Spirit SIM тарифните модели.....4
4. Дополнителна субвенција за активација на нова мобилна Пост-пејд линија на Vip Neo S/M/L/XL тарифните модели.....6
5. 20% намалена претплата за Vip Internet, Vip Internet Plus и Vip Internet Extra за правни лица.....7



1. Промоција со зголемен мобилен интернет сообраќај за Vip Neo S/M/ L/ XL, Vip Neo SIM S/M/L/XL, Vip Spirit и Vip Spirit SIM тарифните модели

1.1 Важност на промоцијата

Промоцијата започнува да важи од 01.02.2019 година и е со ограничено времетраење.

1.2 Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички и правни лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- 1) ќе активираат електронска сметка (E-Bill) и
- 2) ќе склучат нов или ќе обноват претплатнички договор:
 - > на тарифните модели: Vip Neo S, Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL или Vip Spirit со времетраење на договорната обврска од 24 месеци или
 - > на тарифните модели: Vip Neo S SIM, Vip Neo M SIM, Vip Neo L SIM, Vip Neo XL SIM или Vip Spirit SIM со и без задолжително времетраење на договор (со и без договорна обврска).

1.3 Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, им се доделува зголемен мобилен интернет (национален) од редовно вклучениот во месечната претплата на избраниот тарифен модел:

Тарифни модели	Vip Neo S/ Vip Neo SIM S	Vip Neo M/ Vip Neo SIM M	Vip Neo L/ Vip Neo SIM L	Vip Neo XL/ Vip Neo SIM XL	Vip Spirit/ Vip Spirit SIM
интернет сообраќај вклучен во месечна претплата	1.5GB 500MB	10GB 5GB	20GB 10GB	40GB 20GB	10GB 5GB

Корисниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на целото времетраење на договорот.

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:



- > доколку претплатникот го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата, промоцијата останува во важност, при што претплатникот може да го користи промотивниот интернет сообраќај кој следува за новоизбраниот тарифен модел;
- > тарифните модели Vip Neo S, Vip Neo M, Vip Neo L, Vip Neo XL и Vip Spirit со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата, е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи, а претплатникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.
- > тарифните модели Vip Neo SIM S, Vip Neo SIM M, Vip Neo SIM L, Vip Neo SIM XL и Vip Spirit SIM со промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата промоцијата престанува да важи, а претплатникот може да користи стандардно количество интернет сообраќај редовно вклучен во месечната претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција.

2. Промоција со зголемен интернет сообраќај во роаминг за пакетите Vip Roam Surf S/M/L/XL

2.1 Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 04.12.2018 година и е со ограничено времетраење.

2.2 Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите пост- пејд мобилни корисници кои во промотивниот период ќе активираат некој од интернет роаминг пакетите Vip Roam Surf S/M/L/XL.

2.3 Содржина на промоцијата

Доколку корисникот активира некој од Vip Roam Surf S/M/L/XL интернет роаминг пакетите во периодот на времетраење на промоцијата, истиот ќе добие зголемено количество мобилен интернет сообраќај во роаминг кој е вклучен во рамките на Vip Roam Surf пакетите, како што е прикажано во следната табела:



Роаминг интернет-пакети	Vip Roam Surf S	Vip Roam Surf M	Vip Roam Surf L	Vip Roam Surf XL
Вклучен интернет-сообраќај	50 MB 20 MB	200 MB 50 MB	500 MB 200 MB	2.048 MB 500 MB
Еднократен надоместок (ден.)	399	699	249	499
Важност на пакетот	30 дена од момент на активација			
Начин на активација	со SMS со текст START S на 140999	Со SMS со текст START M на 140999	со SMS со текст START L на 140999	Со SMS со текст START XL на 140999
Тарифен интервал	100 KB			

Vip Roam Surf роаминг пакетите се валидни само за одредени роаминг партнери/оператори и одредени земји во Европа и САД објавени на интернет страницата www.vip.mk, што заедно со останатите услови за користење на овие роаминг пакети се наоѓа во ценовникот за Роаминг кој можете да го пронајдете [ТУКА](#).

3. Промотивна Ноќна Опција (24м.) – достапна со Vip Spirit и Vip Spirit SIM тарифните модели

3.1 Важност на промоцијата

- > Оваа промоција е достапна за активација почнувајќи од 28.05.2018 година и е со ограничено времетраење од 24 месеци од моментот на активирање на претплатничка линија на тарифниот модел Vip Spirit или Vip Spirit SIM, по што истата престанува да важи.
- > По истекот на 24 месеци од користењето на Ноќната опција, корисникот може повторно да се стекне со право за користење на истата, само доколку ги исполнува условите за склучување/обнова на договор за Vip Spirit тарифниот модел.
- > Доколку корисникот направи промена кон друг тарифен модел кој не е во рамките на Vip Spirit/Vip Spirit SIM портфолиото, корисникот ја губи промотивната Ноќна опција.

3.2 Услови за стекнување на право на користење на промотивната Ноќна опција

Промоцијата е достапна за сите физички лица кои ќе склучат или обноват претплатнички договор на Vip Spirit или Vip Spirit SIM тарифните модели и при активацијата се на возраст од 18 до 26 години (вклучително и 26 години, се додека не наполни 27 години).



3.3 Содржина на промоцијата

Промотивната Ноќна опција им овозможува на корисниците кои ќе склучат договор на Vip Spirit/Vip Spirit SIM тарифните модели, од моментот на активација на тарифниот модел и во ограничено времетраење од 24 месеци, преку мрежата на Vip, да можат да користат неограничен мобилен интернет од полноќ до шест часот наутро (од 00:00 до 06:00 часот). Во периодот на користење на промотивната Ноќна опција, интернет сообраќајот кој е вклучен во рамки на тарифата, не се троши. По истекот на 24 месеци од моментот на активирање на тарифниот модел Vip Spirit/Vip Spirit SIM, оваа промотивна Ноќна опција престанува да важи и корисникот може повторно да се стекне со право за користење на истата, само доколку ги исполнува условите и склучи/обнови договор за Vip Spirit или Vip Spirit SIM тарифниот модел.

Тарифни модели за кои е дозволена промоцијата Ноќна опција (24м.)	Vip Spirit SIM	Vip Spirit
Мобилен интернет сообраќај вклучен во месечна претплата	5GB	5GB
промотивна Ноќна опција за неограничено користење на мобилен интернет во ограничен дневен временски период (од 00:00 до 06:00 часот)	+ Ноќна опција	+ Ноќна опција

3.4 Начин на користење на на мобилен интернет во рамки на промоцијата и тарифата

- > Во периодот 00:06 часот наутро до 00:00 навечер, корисникот користи од количината на мобилниот интернет кој е вклучен во рамки на Vip Spirit односно Vip Spirit SIM тарифниот модел – 5GB. По искористување на 5GB интернет-сообраќајот вклучен во месечната претплата, корисникот може да продолжи да користи интернет-сообраќај, но со намалена брзина од 32/16 Kbps.;
- > Во периодот 00:00 до 00:06 часот, корисникот користи мобилен интернет во рамки на промотивната Ноќна опција, без намалување на брзината. Во периодот на користење на промотивната Ноќна опција, интернет сообраќајот кој е вклучен во рамки на тарифата, не се троши.

4. Дополнителна субвенција за активација на нова мобилна Пост-пејд линија на Vip Neo S/M/L/XL тарифните модели

4.1 Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 27.03.2018 година и е со ограничено времетраење.

4.2 Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите физички лица кои истовремено ќе ги исполнат следните услови:

- 1) на свое име во оне.Вип веќе да имаат активна најмалку 1 (една) мобилна пост-пејд претплатничка линија, за која има преостанато најмалку 3 (три) месеци од задолжителното времетраење на договорната обврска, односно едновремено на свое име да активираат 2 (две) или повеќе мобилни пост-пејд претплатнички линии, при што најмалку едната треба да го исполнува условот од точка 2) подолу.
- 2) ќе склучат нов претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци на некој од следните тарифните модели: Vip Neo S, Vip Neo M, Vip Neo L или Vip Neo XL.

Промоцијата е достапна со склучување на нови договори и тоа при активирање на сосема нови мобилни претплатнички линии, при префрлување на веќе користениот мобилен претплатнички број(линија) од припејд на постпејд, како и со префрлување на претплатничкиот број од друг оператор во оне.Вип. Промоцијата не е достапна за обновување на постојни договори.

4.3 Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето на договорот, за секоја од новоактивираниите мобилни претплатнички линии на посочените тарифни модели, еднократно им се доделуваат дополнителни 1.000 денари попуст за набавка терминална опрема, по линија. Ова подразбира дека субвенцијата која му следува на претплатникот за набавка на определена терминална опрема се зголемува за нов дополнителен бенифициран износ од 1.000 денари. Ваква дополнителна субвенција од 1.000 денари не следува за постоечката активна мобилна линија, ниту за првата од повеќето ново-активирани мобилни претплатнички линии дококу корисникот нема посточки мобилни линии (пр.доколку едновремено



активирал 2 линии - субвенција ќе добие за 1 од линиите активирани на посочените тарифни модели, доколку едновременно активирал 3 линии - субвенција ќе добие за 2 претплатнички линии активирани на посочените тарифни модели итн.)

4.4 Начин на користење на промоцијата

Дополнителната субвенција во износ од 1.000 денари по линија се доделува за секоја од новоактивираниите мобилни претплатнички линии на некој од тарифните модели Vip Neo S/M/ L/ XL, и тоа еднократно и единствено во моментот на активација. Истата не може да се искористи во понатамошниот тек на важност на договорот.

5. 20% намалена претплата за Vip Internet, Vip Internet Plus и Vip Internet Extra за правни лица

5.1 Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува да важи од 26.10.2018 година и е со ограничено времетраење.

5.2 Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за правни лица кои ќе склучат нов или ќе го обноват претплатничкиот договор, на некој од тарифните модели Vip Internet, Vip Internet Plus и Vip Internet Extra, со минимално задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци.

5.3 Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето или обновата на договорот, добиваат за 20% намалена месечна претплата во текот на целото времетраење на договорот:

Тарифни модели	Vip Internet	Vip Internet Plus	Vip Internet Extra
Месечна претплата во денари	499 399	999 799	1999 1599



5.4 Правила за промена на тарифен модел за корисниците на оваа промоција

Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел со кој ја добил оваа промоција се применуваат следните правила:

- > Претплатникот во било кое време од важноста на договорната обврска може да го промени тарифниот модел кон тарифен модел со повисока месечна претплата во рамки на тарифните модели Vip Internet Plus и Vip Internet Extra, при што промоцијата ќе остане во важност, односно претплатникот ќе плаќа за 20% намалена месечна претплата за новоизбраниот тарифен модел;
- > Промена кон тарифен модел со пониска месечна претплата кон тарифните модели Vip Internet, Vip Internet Plus, е дозволена само по истекот на задолжителното времетраење на договорната обврска од 24 месеци и при ваква промена промоцијата престанува да важи, а претплатникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата од избраниот тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.